

Безбедност и приватност на телефонот со Android

Заштитете го вашиот телефон со Android со ПИН и со сопствениот отпечаток од прст.

ПИН-от или отпечатокот од прст може да обезбедат дека вашиот телефон со Android ги штити личните податоци.

ПИН-от или отпечатокот од прст се како клуч што го отклучува вашиот телефон. Кога вашиот телефон е заклучен, никој друг не може да го употребува.

Ако веќе сте поставиле ПИН на вашиот телефон, можете да го следите овој водич и да научите како да го менувате.

Што ќе ви треба

Пред да го почнете овој дел, проверете дали вашиот телефон е целосно полн и дали го покажува Почетниот екран. Исто така, софтверот на вашиот оперативен систем треба да биде целосно ажуриран на најновата верзија.

За да проверите дали софтверот на системот е ажуриран, изберете **Поставки**, а потоа **Ажурирање**. Во зависност од вашиот уред, потоа можете да допрете на **Преземи ажурирања рачно** или **Преземи и инсталирај** за да го почнете ажурирањето. Вашиот телефон ќе се рестартира кога ажурирањето ќе заврши.

Ви препорачуваме да користите само домашна Wi-Fi мрежа за да ги вршите овие ажурирања, за да ги заштедите вашите податоци и да ја заштитите вашата приватност.


Запомнете, постојат голем број различни брендови телефони со Android и сите тие функционираат малку различно. Некои од екраните на вашиот телефон може да изгледаат малку поинаку од оние во овој водич, но сепак можете да ги следите упатствата.

Првите чекори

Опциите за безбедност на вашиот телефон се контролираат од апликацијата **Поставки**. За да ја отворите:

- 1.** Поминете со прстот од долниот дел на екранот на **Почетниот екран** за да го прикажете екранот со **Апликации**. Ќе видите мрежа со икони.
- 2.** Најдете ја иконата што личи на запченик. Ова е иконата за **Поставки**. Допрете ја.
- 3.** Штом ќе се отвори апликацијата **Поставки**, побарајте **Екран за заклучување и безбедност**. Допрете го.

Ако веќе имате ПИН на вашиот телефон, следните неколку чекори се слични со оние за да го измените, па затоа, би било добро да го следите водичот.



Безбедноста се контролира со апликацијата **Поставки**, што личи на запченик

Безбедност и приватност на телефонот со Android

Како да го изберете типот на екран за заклучување

Постојат неколку различни начини да го заштитите вашиот телефон, или пак, да ја исклучите целосно безбедноста. Ајде да избереме безбедна опција.

1. Во горниот дел на екранот ќе видите **Тип на екран за заклучување** и **Помини со прст** напишано под него.
2. Оваа поставка не го штити вашиот телефон. Допрете ја за изберете подобра опција.
3. Допрете на **ПИН** во списокот.
4. Вашиот телефон со Android ќе се поврзе, и потоа ќе продолжи да врши некои автоматски задачи за поставување во заднината.
5. Употребете ја тастатурата со бројки за да го внесете вашиот нов шестцифрен ПИН.
6. Не би било практично да допирате на **ОК** секојпат кога го внесувате вашиот ПИН, па затоа допрете на **Потврди го ПИН-от без допирање на ОК** за да го избегнете ова.
7. Вашиот телефон сака да потврди дека го помнете вашиот ПИН, па затоа, внесете го повторно ПИН-от и допрете на **Готово**. Вашиот телефон и личните информации сега се заштитени со новиот ПИН.




ПИН-от е еден од методите што можете да ги употребите за да го обезбедите вашиот телефон

Како да го тестираме вашиот нов ПИН

Сега, ајде да го тестираме новиот ПИН за да провериме дали функционира.

1. Притиснете го копчето **Вклучување/Исклучување** за да го деактивирате екранот. Не притискајте го копчето премногу долго, бидејќи ќе го исклучите целосно телефонот.
2. Притиснете го еднаш копчето **Вклучување/Исклучување** за да го „разбудите“ вашиот телефон. Ќе се појави екранот за **Заклучување** и ќе ви побара да го внесете вашиот ПИН.
3. Внесете го внимателно секој број од ПИН-от. Ако внесете грешен ПИН, телефонот ќе ви побара да се обидете повторно.
4. Ако внесете грешен ПИН повеќепати по ред, сè на вашиот телефон може да се избрише! Ако направите резервна копија од вашиот телефон, ќе можете да ја обновите сета содржина и поставките ако ова се случи, а ќе научите повеќе за тоа во друг водич.




Внесувањето на правилен ПИН го отклучува вашиот телефон

Безбедност и приватност на телефонот со Android

5. Откако ќе го внесете правилно вашиот ПИН, телефонот ќе се отклучи и ќе го покаже последниот екран што беше отворен и можете да го користите вашиот телефон.


Ако внесете грешен ПИН премногу пати по ред вашиот телефон може да се избрише, па така, добро е да го запишете вашиот ПИН на безбедно место.



Како да поставите безбедност со отпечаток од прст

Вашиот отпечаток од прст може да биде побрз и попрактичен начин да го отклучувате телефонот отколку ПИН-от. Меѓутоа, сепак ќе ви треба ПИН за да ги чувате вашите информации безбедни. Вашиот ПИН може секогаш да го отклучува вашиот телефон, дури и кога сте поставиле безбедност со отпечаток од прст.


1. За да поставите безбедност со отпечаток од прст, најдете ја и отворете ја апликацијата **Поставки** како што направивте претходно во овој водич.
2. Од менито **Поставки** најдете ја опцијата **Екран за заклучување и безбедност** и допрете ја. Потоа побарајте ја **Скенер за отпечаток од прст** и допрете ја.
3. За ваша безбедност, телефонот ќе ви побара да го внесете вашиот ПИН. Сега, внесете го ПИН-от за да потврдите дека вие го скенирате вашиот отпечаток од прст, а не некој друг.
4. Поставувањето на отпечаток од прст може да потрае неколку минути, бидејќи ќе треба да го скенирате вашиот прст во различни позиции. Ајде да го направиме ова.
5. Најдете го скенерот на отпечаток од прст на вашиот телефон. Во зависност од моделот, скенерот ќе биде во близина на камерата на задната страна на телефонот, или пак, може дури и да биде вграден во копчето **Дома**. Вашиот телефон треба да прикажува слика или анимација што покажува каде се наоѓа скенерот.



Отпечатокот од прст е еден од методите што можете да ги употребите за да го обезбедите вашиот телефон

Безбедност и приватност на телефонот со Android

6. Исто така, вашиот телефон ќе ви покаже анимација како да го поставите и движите вашиот прст на скенерот за да го скенирате правилно. Следете ги упатствата сè додека телефонот не ве извести дека отпечатокот од прст се скенира.
7. Штом ќе заврши регистрацијата, телефонот ќе ве праша дали сакате да регистрирате уште еден прст. Засега, допрете на **Готово** за да продолжите.
8. Бидејќи овој е првиот отпечаток од прст што го регистриравте, вашиот телефон ќе ве праша дали сакате да вклучите **Отклучување со отпечаток од прст**. Ова е потребно за да можете да го отклучувате телефонот со вашиот отпечаток од прст. Допрете на **Вклучи**.
9. Сега, на телефонот е поставена безбедност со отпечаток од прст.



Вашиот телефон користи вграден скенер за да го регистрира вашиот отпечаток од прст

Како да го тестирате вашиот отпечаток од прст

Сега, ајде да го тестираме отклучувањето на вашиот телефон со отпечатокот од прст.

1. Притиснете го копчето Вклучување/Исклучување што се наоѓа странично на вашиот телефон за да го деактивирате екранот. Не притискајте го копчето премногу долго, бидејќи ќе го исклучите целосно телефонот.
2. Притиснете го повторно копчето Вклучување/Исклучување. На екранот ќе се прикаже екранот за **Заклучување**.
3. Можете да поминете со прстот по екранот за да преминете на екранот што ќе побара да го внесете вашиот ПИН или да го задржите прстот наспроти сензорот за да го отклучите вашиот телефон. треба да го употребите оној прст што го регистриравте со скенерот за отпечаток од прст.
4. Кога вашиот телефон ќе се отклучи и ќе го покаже последниот екран што го користевте, можете да го тргнете прстот од скенерот.



Безбедноста со отпечаток од прст може да биде побрз и попрактичен од ПИН.

Честитки! Сега знаете како да ги штитите личните податоци и информациите на вашиот телефон користејќи ПИН и отпечаток од прст!